



ISO 9001  
Q-1441



30.07.2021-Петок

## ИНФОРМАЦИИ



### Денеска, Поцков ќе го потпише Договорот со Владата за доделување на средства за реконструкција на Домот на културата во Прдеци

Градоначалникот на општина Гевгелија, Сашо Поцков, денеска ќе го потпише договорот со Владата на РСМ за доделување финансиски средства во висина од 10.220.420 денари, за реконструкција на Домот на културата во населеното место Прдејци. Имено, Општина Гевгелија е дел од општините кои беа на листата со одобрени проекти за финансирање од дополнителни средства, кои се обезбедија со пренамената на финансиските средства од ТАВ што беа предвидени за изградба на карго аеродром во Штип.

Обезбедени се 35 милиони евра за 99 проекти на 75 општини кои се одобрени за изградба и реконструкција на локална патна инфраструктура, за водоснабдителна мрежа, за канализациони мрежи, за реконструкција изградба на градинки и училишта и спортски објекти, за реконструкција и изградба на здравствени установи, и за други проекти што ги предложија општините и што се прифатени со оваа одлука на Владата на Северна Македонија.

Поцков истакна дека со добивањето на средствата конечно ќе finiшира реконструкцијата на Домот на културата во населеното место Прдејци, проект кој беше одамна започнат, а не е завршен. За таа цел, веќе е изработен основен проект со сите неопходни документи, според кој објектот ќе располага со повеќе наменска сала, изложбен простор и придружни простории.



Ул.Димитар Влахов бр.4  
Гевгелија  
[www.gevgelija.gov.mk](http://www.gevgelija.gov.mk)

Тел.++389 34 611-353  
тел./факс. ++389 34 211-211  
e-mail : [kabinet@gevgelija.gov.mk](mailto:kabinet@gevgelija.gov.mk)



ISO 9001  
Q-1441



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

ДНЕВЕН БИЛТЕН

30.07.2021-Петок

**За Пописен реон 11 потребни се 88 попишувачи и 9 реонски  
инструктори**



Во тек е јавниот конкурс објавен од Државниот завод за статистика за ангажирање на реонски попишувачи и инструктори. За Пописен реон 11 (Гевгелија-Дојран) потребни се 88 попишувачи и 9 реонски инструктори. Условите за пријавување на Конкурсот се: кандидатите да се државјани на РС Македонија, да се полнолетни, да имаат завршено минимум средно образование, да се невработени и да знаат да работат на компјутер.

Пријавувањето се врши електронски, со пополнување на [e-пријава](#) која секој заинтересиран може да ја најде на веб-страната на [Државниот завод за статистика](#). Конкурсот трае заклучно со петок, 5 август.

НАПОМЕНА: Претходно пријавените и избрани кандидати за реонски попишувачи и реонски инструктори (март, 2021 година) доколку се' уште се заинтересирани да учествуваат во спроведувањето на Пописот 2021, треба повторно да се пријават на новообјавениот конкурс. Пописот на населението, домаќинствата и становите во РСМ 2021 година ќе се реализира во периодот од 5 до 30 септември, 2021 година.



Ул.Димитар Влахов бр.4  
Гевгелија  
[www.gevgelija.gov.mk](http://www.gevgelija.gov.mk)


Тел.++389 34 611-353  
тел./факс. ++389 34 211-211  
e-mail : [kabinet@gevgelija.gov.mk](mailto:kabinet@gevgelija.gov.mk)



ISO 9001  
Q-1441



**30.07.2021-Петок**



### **Краток филм "Јас, дете" за подигање на свеста против трговијата со луѓе**

Локалната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција при Советот на Општина Гевгелија го одбележува 30 Јули- Светскиот ден против трговијата со луѓе. За таа цел, во соработка со Домот на културата „Македонија“ - Гевгелија и Драмското аматерско студио „Дон Кихот“ е сниман краток филм, по сценарио на монодрамата „Јас, дете“ од Владо Димовски, македонски автор кој пишува литература за деца. Станува збор за сценарио, во кое се прикажуваат најчестите причини и ризици кои придонесуваат за појава на трговија со луѓе, претежно деца, поради маргинализирани и дисфункционални семејства, злоупотреба на алкохол, дрога и злоупотреба на социјални мрежи.

Во филмот главната улога ја игра Ангела Михајлова, а статисти се: Силвестер Проле, Светлана Стојковиќ, Ристе Чурлинов, Синиша Чамчиќ и Васко Трајков. Режијата е на Катица Џишева Дупарова. Сниманиот филм „Јас, дете“, главно наменет за младата популација, но и за возрасната категорија, има за цел да ја подигне свеста и да допре до сите луѓе за овој глобален проблем, со кој се соочува човештвото и ризиците кои се последица на истиот. Објавен е на официјалните веб-страни и Фејсбук-страни на Општина Гевгелија.

Имено, во Општина Гевгелија, во последните 10 години, се идентификувани 3 малолетни лица во присилен брак и сексуална експлоатација. На територија на државата, во 2020 година се идентификувани 12 жртви, од кои 1 полнолетен маж за трудова експлоатација и 11 малолетни девојчиња за сексуална експлоатација.



Ул.Димитар Влахов бр.4  
Гевгелија  
[www.gevgelija.gov.mk](http://www.gevgelija.gov.mk)

Тел.++389 34 611-353  
тел./факс. ++389 34 211-211  
e-mail : [kabinet@gevgelija.gov.mk](mailto:kabinet@gevgelija.gov.mk)